

24 Декември 2015 - 24 Март 2016

ПРОЕКТ

"ЗДРАВЈЕТО НА РОМИТЕ -  
ОСНОВНО ЧОВЕКОВО ПРАВО 6"

# БИЛТЕН БР.1



ИНДИВИДУАЛНИ  КОЛЕКТИВНИ ПРАВА



РОМСКА  
ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА  
МУЛТИКУЛТУРНА  
АФИРМАЦИЈА

ул. Дабничка бр.31  
7500 Прилеп, П.фах 277  
тел/факс: +389 48 429 328  
e-mail: romasosprilep@yahoo.com  
[www.romasosprilep.org](http://www.romasosprilep.org)

## 1

## ВОВЕД

## 1.1. ЦЕЛ

Овој Билтен е првото издание на здружението РОМА С.О.С. - Прилеп за периодот 24 декември 2015 година до 24 март 2016 година, а кој ќе се подготвува и објавува на секои три месеци со цел:

- ➔ информирање на јавноста за реализираните активности од проектот,
- ➔ илустрација на напредокот кој се постигнува квартално,
- ➔ едукација на ромската заедница за прашањата кои што се од интерес и нивно поттикнување да се вклучат во застапување и заштита на правата.

## 1.2. ПОЗАДИНА

Идејата произлезе од дискусијата за време на регионалната трибина на тема **“Здравјето на Ромите низ призмата на законите”** организирана на 24 декември 2015 година во општина Прилеп, на која присуствуваа вкупно 40 лица од Ромските заедници од Прилеп и Битола, кога беше истакната загриженоста за се поголемиот број на случаи во кои е забележана повреда на правата од здравствена заштита и отсуство на јавна поддршка во барањето пристап до правда.



Присутните ја истакнаа потребата од континуирано вклучување во дискусиите за проблемите со кои се соочува ромската заедница, во процесот на идентификување решенија за подобрување на состојбата, како и во барањата одговорност од надлежните институции.

Како резултат, се основаше само-организирана група составена од неформални лидери (од различни области) и корисници на услугите на здружението, именувана како **“Ромски Граѓански Парламент”** со заложба за:

- ➔ наместо индивидуални да покажеме грижа за колективните права,
- ➔ наместо само жртви да бидеме и бранители на здравствените права.

# 2

## РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ

### 2.1. ЗА ПРОЕКТОТ

Преку имплементација на проектот (од декември 2010 година) утврдена е повреда на правата од здравствена заштита кај ромското население предизвикано главно од: честите измени и дополнувања на законската регулатива, неунифицираната пракса во имплементацијата на законодавството, несоодветното и ненавремено информирање, сложените административни процедури со кои се наметнуваат дополнителни обврски за поднесување на документација, и нееднаквиот третман од страна на здравствените работници во пристапот до здравствените услуги.

Покрај тоа, недостатокот на поддршка, финансиска несигурност и недостаток на познавање на правните механизми за заштита, придонесува за Ромите да се откажат од поднесување барања за одговорност од сторителите на повредата, како и прифаќање на истото како “нормална појава” со што пристапот до здравствени услуги во континуитет останува “проблематичен”.

Преку проектот се применува пристапот заснован на човекови права при што се бара потврда и реализација на “правото на здравје за сите без дискриминација”.

### 2.2. БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ

Секојдневно достапна услуга за заедницата, при што правник ги реализира следните дејствија:

- ⇒ асистенција на барањата на Ромите да ги остварат правата преку правни совети и упатување, пополнување на документација и посредување во комуникација со релевантните институции,
- ⇒ примена на заштитни механизми при повреда на правата преку пишување жалби, претставки, молби до релевантните институции.

Преку документирање на случаи се следи примената на законите од страна на институциите и се идентификуваат потенцијални системски пречки, врз основа на кои се иницираат дополнителни активности за застапување на потребите.

**ТАБЕЛА 1.** Број на случаи во посочениот период кој се однесува само на тие за кои е отворено Досие за клиент односно за оние лица за кои е спроведена постапката за остварување на правата. Паралелно, правни совети се дадени за голем број на лица кои се обратиле во нашата канцеларија, меѓу кои и за прашања од легализација, вработување и образование.

Област	БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ		
	Здравствено осигурување	Социјална заштита	Лична документација
Документирани случаи	12	19	5
Жалба	/	1*	/

✓ **Случаите поврзани со здравственото осигурување се однесуваат на следните потреби:**

- остварување на правото по прв пат заради стекнување полнолетство или подолго отсуство од државата,
- промена на основот на здравственото осигурување заради промена на статусот од вработен во невработен,
- вклучување на нов член на семејството на осигуреникот заради новороденче.

✓ **Случаите поврзани со социјална заштита се однесуваат на следните потреби:**

- остварување на правото на социјална парична помош по прв пат,
- остварување на правото на постојана парична помош по прв пат (по старост, по болест),
- обнова на правото на родителски додаток за трето и четврто дете,
- обнова на правото на посебен додаток за дете со пречки во развојот,
- продолжување на правото на детски додаток, за вработени родители со ниски примања.

\* поради тоа што од страна на Центарот за социјални работи – Прилеп е донесено Решение со кое се одбива Барањето за социјална парична помош, затоа што утврдил дека подносителот односно носителот на правото во барањето дал нецелосни или невестинити податоци - не известил за настанатата промена во рок од 15 дена за семејната, материјалната состојба и состојбата со имотот и имотните права, поднесена е жалба.

✓ **Случаите поврзани со лична документација се однесуваат на следните потреби:**

- барање за извод од матична книга на родени,
- барање за издавање лична карта,
- барање за издавање патна исправа.

## 2.3. ДОКУМЕНТИРАНИ СЛУЧАИ ПОД СОМНЕВАЊЕ ЗА СТОРЕНИ ЛЕКАРСКИ ГРЕШКИ

### А. Агуш Салиоски (Прилеп)

...од скршеница на рака до траен телесен инвалидитет...

#### ⇒ ФАКТИ НА СЛУЧАЈОТ:

**2008 ГОДИНА** - 8-годишно дете ја скршило левата рака додека си играло во близина на семејната куќа. Во одделението за ортопедија во прилепската болница поставен му бил гипс и задржан на лекување. За целото време се жалел на болки во раката, но поради незаинтересираност на лекарите по три дена се здобил со гангрена. Префрлен бил во детската клиника во Скопје и со цел да се спаси неговиот живот направена била ампутација на раката. Случајот бил идентификуван преку медиумски прилог.



#### ⇒ ШТО СЕ СЛУЧИ

**2010 ГОДИНА** - кривична тужба била поднесена од Основно Јавно Обвинителство пред Основен суд – Прилеп против 6 доктори ортопеди поради пропусти и направени грешки во лекувањето.

**2011 ГОДИНА** - две граѓански тужби поднесени биле пред Основен суд – Прилеп против Општата Болница - Прилеп од име на Агуш и од име на неговите родители со кои се барало надомест на штета поради претрпен инвалидитет и душевна болка.

#### ⇒ ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

**2013 ГОДИНА** – по оддржани 18 рочишта во кривичната постапка донесена била пресуда со која 1 лекар (тој што го прими детето) бил осуден на условна казна затвор од 3 месеци во рок од една година поради сторени грешки во лекувањето.

**2014 ГОДИНА** – по оддржани 8 рочишта во граѓанските постапки донесени биле 3 пресуди со кои бил досуден надомест на штета за претрепениот инвалидитет на детето и за претрепените душевни болки на родителите, и истите биле исплатени во 2015 година.

**2015 ГОДИНА** – доставено Писмо до Лекарска Комора на РМ со информација за пресудата и барање за постапување согласно етичкиот кодекс на лекарската афела.

ЗА ПРВ ПАТ ВО МАКЕДОНСКОТО СУДСТВО ДОНЕСЕНА БИЛА ПРЕСУДА СО КОЈА БИЛ ДОСУДЕН ДОЖИВОТЕН НАДОМЕСТ ВО ВИД НА ПАРИЧНА МЕСЕЧНА РЕНТА ПОРАДИ ТОА ШТО АГУШ ИМА ПОТРЕБА ОД ПОМОШ И НЕГА ОД РОДИТЕЛИТЕ ОДНОСНО Е НАМАЛЕНА НЕГОВАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ.



### Б. Сазие Фазлиевиќ (Делчево)

...намалена телесна функционалност  
поради несовесно лекување...

#### ⇒ ФАКТИ НА СЛУЧАЈОТ

**2011 ГОДИНА** - 63 годишна жена при пад од скали го повредила десното рамо и се здобила со скршеница. Поставен бил гипс во општата болница во Кочани од лактот до рачниот зглоб а што не било соодветно место на повредата. Состојбата и се влошила и побарала помош кај друг лекар, кој поставил нов гипс (од вратот до рачниот зглоб). Лекувањето завршило со намалена функција на раката и потреба од поставување на вештачки зглоб. Случајот бил идентификуван од здружението "КХАМ" – Делчево.

#### ⇒ ШТО СЕ СЛУЧИ

**2012 ГОДИНА** - поднесена била тужба пред Основен суд – Кочан за надомест на штета за претрпени душевни болки и претрпен инвалидитет против Општата Болница во Кочани.

#### ⇒ ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

**2013 ГОДИНА** – по оддржани 6 рочишта донесена била пресуда со која се докажало постоење на лекарска грешка и пропусти во лекувањето кои предизвикале 20 % штета на раката, и досуден бил надомест на штета, кој веднаш потоа бил и исплатен.

**2015 ГОДИНА** – доставено Писмо до Лекарска Комора на РМ со информација за пресудата и барање за постапување согласно етичкиот кодекс на лекарската афела.



### В. Ајтен Јашар (Битола)

... смрт на новороденче  
од непознати причини...

#### ⇒ ФАКТИ НА СЛУЧАЈОТ

**2012 ГОДИНА** - 20 годишна мајка се породила со машко дете на одделението за Гинекологија и акушерство при битолската болницата. По 2 дена кај детето била забележана промена на бојата на телото и ставено било во инкубатор. На родителите не им било дозволено да го видат и не им биле дадени информации за здравствената состојба. Наредното утро добиле информација дека детето починало од непознати причини. Телото не им било вратено на родителите. Случајот бил идентификуван од ЦРПЗ "Баирска Светлина" – Битола.

#### ⇒ ШТО СЕ СЛУЧИ

**2015 ГОДИНА** - поднесена била тужба пред Основен суд – Битола против Клиничка Болница - Битола за надомест на штета за претрпени душевни болки поради третирање на телото на мртвото дете како медицински отпад без дозвола на родителите.

#### ⇒ ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

**2016 ГОДИНА** – по оддржани 5 судски рочишта добиена е пресуда со која се одбива тужбата. Поднесена е жалба по која се очекува одговор од Апелационен суд.

**Г. Сабина Веселова (Битола)**

....СМРТ НА РОДИЛКА ЗА ВРЕМЕ НА ПОРАЃАЈ  
ОД НЕПОЗНАТИ ПРИЧИНИ...

**⇒ ФАКТИ НА СЛУЧАЈОТ**

**2012 ГОДИНА** - 24 годишна мајка починала од непознати причини за време на пораѓај со царски рез на одделението за Гинекологија и акушерство при битолската болницата, а новороденчето преживеало. Претходно не биле утврдени никакви компликации, а редовно вршела контрола кај својот матичен гинеколог. На сопругот и роднините не му биле дадени информации што точно се случувало за време на пораѓајот, а од обдукцијата утврдено било дека причината за смртта бил недостаток на воздух. Случајот бил идентификуван од ЦРРЗ "Баирска Светлина" – Битола.

**⇒ ШТО СЕ СЛУЧИ**

**2013 ГОДИНА** - кривична тужба е поднесена од Основно Јавно Обвинителство пред Основен суд - Битола против лекар анестезиолог од Клиничка болница - Битола поради пропусти во третманот.

**⇒ ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ**

**2016 ГОДИНА** - по одржани 6 судски рочишта, донесена е пресуда со која е прогласен анестезиологот за виновен при што е утврдена условна казна затвор од 6 месеци во рок од 2 години. Во очекување сме истата пресуда да стане парвосилна по што ќе се поднесе тужба за надомест на штета од име на сопругот и трите малолетни деца.

**Д. Анета Неџипоска (Прилеп)**

...СМРТ ОД НЕПОЗНАТИ ПРИЧИНИ...

**⇒ ФАКТИ НА СЛУЧАЈОТ**

**2015 ГОДИНА** - 3 годишно девојче со симптоми на повраќање и температура била примена на одделението за инфективни болести во прилепската болницата, каде по прегледот била дадена инфузија, пуштена на домашно лекување и препишана терапија. Утрото девојчето од страна на родителите било најдено без знаци на живот, а смртта била потврдена од лекарите во болницата. Случајот бил идентификуван преку теренска работа.

**⇒ ШТО СЕ СЛУЧИ**

**2015 ГОДИНА** - случајот по службена должност бил преземен од Основно јавно обвинителство, пред кој се води истрага за причините за смртта и евентуални пропусти во лекувањето по што ќе се утврди дали има основ за поведување на кривична постапка.

## Ѓ. Фарије Адемоска (Прилеп)

...СМРТ НА НОВОРОДЕНЧЕ ПОРАДИ  
КОМПЛИКАЦИИ ПРИ ПОРАЃАЈ...

### ⇒ ФАКТИ НА СЛУЧАЈОТ



**2013 ГОДИНА** – 30 годишна мајка се породила во одделението за Гинекологија и акушерство во прилепската болницата со второ дете. За време на пораѓајот настанале компликации поради што бебето итно било испратено во Скопје, а мајката подложена на оперативен зафат поради крварење. Бебето после 8 дена починало, а на мајката и биле отстранети репродуктивните органи. Случајот бил идентификуван преку дискусија на фокус група.

### ⇒ ШТО СЕ СЛУЧИ

**2015 ГОДИНА** - поднесено било Барање за изготвување на вештачење до вешто лице од областа на гинекологијата, со цел да се утврди дали имало пропусти во лекувањето и третманот како и зошто настанала штетата - смрт на новороденчето и неможноста за идно забременување.

### ⇒ ПОСТИГНАТИ ПРОМЕНИ

**2016 ГОДИНА** - вештиот наод е во фаза на изготвување.

## Е. Пријавени нови случаи (Штип и Прилеп)

**2016 ГОДИНА** – 25 годишна жена при оперативен зафат во март 2013 година на одделението за гинекологија и акушерство во штипската болница се соочува со компликации кои резултирале со три мозочни удари и нејзина хендикепираност. Медицинската документација е доставена до адвокат заради разгледување на случајот. Случајот е пријавен од асистент на ЕРПЦ – Будимпешта.

**2016 ГОДИНА** – 20 годишна мајка при пораѓај во месец март на одделението за гинекологија и акушерство во прилепската болница се соочила со компликации кои резултираа со смрт на новороденчето. Медицинската документација се комплетира заради рагледување на случајот од страна на адвокат. Случајот е пријавен од страна на семејството.

**2016 ГОДИНА** - 21 годишна родилка Симона Блажеска во февруари починала на одделението за гинекологија и акушерство во прилепската болница при пораѓај. Случајот е идентификуван преку медиумски прилог и доставена е реакција со наша загриженост, апел до институциите и порака до семејството за отворената поддршка од страна на здружението.

Медиумски реакцијата беше проследена од ТВ ТЕЛМА и 24 ВЕСТИ, како и од голем број на интернет портали.



## 2.4. РОМСКИ ГРАЃАНСКИ ПАРЛАМЕНТ (РГП)

- ➔ **Декември 2015 година** - Писмо за загриженост со информација за сите 6 случаи, потпишано од сите присутни 40 лица, беше испратено до Претседателот на Собранието на РМ, Комисијата за здравство при Собрание на РМ, Народен Правобранител, Министер без ресор Неждет Мустафа, Министер за правда и Министер за здравство.
- ➔ Информацијата беше проследена медиумски и презентирана на следните ТВ: ТЕЛМА, 24 Вести, МЕГА, Визија, локалниот магазин ПАТОКАЗ, ромскиот интернет портал 24 ВАКТИ, и голем број на други интернет портали и магазини.

Следните заклучоци беа презентирани:

1. Правдата треба да биде достижна за сите подеднакво и нашите избраници – носители на функции и претставници во Собранието не треба да ги забораваат или да ги сметаат како помалку важни Агуш, Анета, Ајтен, Сабина, Сазије и Фарије.
2. Иако за истите во моментот се водат судски постапки или истраги пред надлежните институции, со поддршка на здружението РОМА С.О.С. Прилеп, сепак нивното одолговлекување и недостатокот на интерес/поддршка за трагедиите од пошироката јавност влева чувство на негрижа и изолираност, кое крајно резултира со чувство на неправда и тоа посебно во моментите кога ќе се забележи различниот начин на кој се постапува по случаите каде под исти или слични околности се работи за пациенти од друга националност.
3. Залагајќи се за ефективна и ефикасна институционална заштита на сите повреди на граѓанските права без разлика на припадноста кон одредена група, бараме од Вас да се заложите и да придонесете во напорите да се обезбеди правда и заштита и на овие семејства, а истите случаи да не бидат забравени бидејќи човечкиот живот е незаменлив и одговорност неизбежно е да се понесе, и тоа не само во судска постапка туку и од морален и хуман аспект.



- ➔ **јануари 2016 година** - Ромскиот Граѓански Парламент се подели на две посебни групи од кои една за општина Прилеп и друга за општина Битола, при што се создадоа услови за паралелно функционирање на РГП – Прилеп и РГП – Битола со поединечни 40 членови или вкупно 80 лица од двете ромски заедници. Активноста ќе се реализира во партнерство со ЦРПЗ “Баирска Светлина” – Битола.

А следните одговори добиени:

Република Македонија  
Влада на Република Македонија

ДО: Заружение РОМА С.О.С.  
ул. Дабничка бр. 31  
7500 Прилеп  
П, факс 277  
Р. Македонија

ПРЕДМЕТ: Допис

Почитувани,

Ви благодариме на Вашиот допис и доставените заклучоци од одржаниот ромски граѓански парламент во Прилеп.

Ја поздравуваме заложбата и Вашиот ангажман што го давате на ромската заедница со многу информирање и застапување пред надлежните институции.

Ние би сакале да ја изразиме нашата голема загриженост по однос на доставените информации и Ве молиме дополнително да не информирате со цел заеднички да делуваме кон насока на обезбедување на правда и заштита на оштетените ромски семејства.

Со почит,

Мустафа  
Мустафа Мустафа  
Министер за правосудство  
и Народен правобранител на  
Република Македонија



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
I X. П.О. бр.9/16  
15.2.2016  
С К О П Ј Е

Република Македонија  
РОМА С.О.С.  
ул. Дабничка бр. 31 Прилеп  
ПРИЕМ: 13.02.2016  
Орг. ед. Служба  
08 234/4

До  
РОМСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА  
МУЛТИКУЛТУРНА АФИРМАЦИЈА  
РОМА С.О.С.  
ПРИЛЕП

Во врска со вашето писмо за загриженост (преставка) од 24.12.2015 година во која изразувате незадоволство од постапување на надлежните органи, Ве известуваме дека Јавното обвинителство на Република Македонија на 2.2.2016 се обрати до надлежните Основни јавни обвинителства во Битола, Прилеп и Кочан да се проверат наводите наведени во писмото и за утврдените факти да бидете известени.

Основното јавно обвинителство Битола со Известување А. бр. 40/16 од 4.2.2016 не известува дека во Основно јавно обвинителство Битола во текот на 2012 година не е заведен предмет за починато бебе, односно нема пенјавено настан за починатото бебе од мајка Ајтен Јашар.

За смртта на Сабина Веселова од Битола во Основното јавно обвинителство Битола е заведен предмет КО. бр. 683/12 по кој предмет е поднесен обвинителен акт против Валентина Стојановска Тоодоровска - анестезиолог од Прилеп. На ден 18.1.2016 година пред Основниот суд во Битола е завршена главната распра, но пресуда сеуште не е пристигната во Основното јавно обвинителство во Битола.

За исходот на судењето можете да се обратите во Основниот суд Битола и во Основното јавно обвинителство Битола.

ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ  
Д-р Неџат Елези



Република Македонија  
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО  
О М В О Д В М А Н  
Republic of Macedonia

ул. Македонија бр. 10 1000, Скопје  
тел./факс: 021-29939  
email: contact@ombudman.mk

НП бр 4382/16  
08.01.2016 год  
Скопје

РОМА С.О.С.  
ул. Дабничка бр. 31 Прилеп  
ПРИЕМ: 08.01.2016  
08 234/2

До  
Ромска организација за мултикултурна афирмација „РОМА“ С.О.С.  
ул. „Дабничка“ бр.31 П.факс 277  
Прилеп

ПРЕДМЕТ: Известување

Почитувани,

Народниот правобранител со должно внимание го разгледа вашето писмо за загриженост во кое изнесувате податоци за последните смртни случаи помеѓу пациентите и семејствата кои претрпеле одредена штета како резултат на лекарска негрпка.

Имајќи предвид дека за наведените случаи во тек се судски постапки и согласно одредбата на член 20 став 1 алинеја 6 од Законот за народниот правобранител, Народниот правобранител не е надлежен да постапува, писмото за загриженост со придружната документација го достави до Министерството за здравство.

Доставувајќи го дописот на надлежно постапување Народниот правобранител укажа на Министерството за здравство на потребата од редовно истражување на вакви и слични состојби, особено кога има индикации за лекарска негрпка преку формирање на соодветна комисија и преку постапувањето на Државниот санитарен и здравствен инспекторат и Лекарската комора, без каков било селективен пристап во постапувањето, со што ќе се попречи појава на каков било облик на дискриминација на пациентите, а особено на дискриминацијата по етничка основа.

Едновремено, со овој допис Народниот правобранител изразува подготвеност за натамошна соработка со Вашата организација на планот на заштитата на правата на граѓаните.

дн

ЗАМЕНИК  
НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ  
Васка Б. Мустафа

ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО  
А. бр. 40/16  
04.02.2016 година  
БИТОЛА

Република Македонија - Министерство за внатрешни работи	
РОМА С.О.С.	
ул. Партизанска бр. 32 Прилеп	
ПРИЕМНО	12.02.2016
Ст. бр.	880, Сектор: 880/3

ДО  
Здружение Ромска организација  
за Мултикултурна Афирмација  
ROMA SOS  
ул. Дабничка бр.31  
П.факс 277  
ПРИЛЕП

Врска: Ваш РО.бр.9/16 од 02.02.2016 година

Предмет: Известување

Во врска со Вашето барање-претставка за постапувањето и исходот по постапките каде како оштетени се јануваат лицата од ромска националност Ајтен Јашар и Сабина Веселова од Битола Ве известуваме следното:

Во ОЈО Битола во 2012 година не е заведен предмет за починато бебе, односно нема пријавено настан за починато бебе од мајка Ајтен Јашар.

По однос на смртта на Сабина Веселова од Битола во ОЈО Битола заведен е предмет КО.бр.683/12. Јавниот обвинител постапувајќи по предметот на 15.02.2013 година до Основниот суд во Битола поднесе обвинителен акт против обвинетата Валентина Стојановска Тодоровска - анестезиолог од Прилеп.

На 18.01.2016 година пред Основниот суд во Битола заврши главната расправа по поднесените обвинителен акт, но пресуда по предметот се уште не е пристигната во ОЈО Битола.

Горе наведените податоци Ви ги доставуваме на Ваше барање и Ваше запознавање.



ДО  
РОМСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА  
ЗА МУЛТИКУЛТУРНА АФИРМАЦИЈА  
ROMA S.O.S.  
ПРИЛЕП

ДО  
Ромската организација за  
мултикултурна афирмација  
ROMA S.O.S.  
Прилеп

Врска: Ваш бр.08-234 од 24.12.2015г

Предмет: известување

Од Јавното обвинителство на Република Македонија со пропратно писмо РО.бр.9/16 од 02.02.2016 год. до Основното јавно обвинителство Кочани е доставен поднесок насловен како „Писмо за загриженост“, од група граѓани-претставници на ромската заедница од Општина Прилеп и Битола, со што побил на Ромската организација за мултикултурна афирмација ROMA S.O.S. Прилеп бр.02-234 од 24.12.2015 год., врз основа на кое во ова обвинителство е оформен предметот РО.бр.32/2016.

По приемот на дописот од ЈОРМ и Писмото на загриженост, од наша страна извршени се анализа на прилозите кон спомнатото писмо и проверки на наводите кои се однесуваат на случајот Сазие Фазлиевик, бидејќи единствено тој случај е во надлежност на Основното јавно обвинителство Кочани, а имајќи во предвид дека Сазие Фазлиевик од Делчево се лекувала во Кочани и дека во Основниот суд во Кочани се водела граѓанска постапка за надоместок на материјална и нематеријална штета.

Потоа извршен е увид во Уинсните „РО“ и „КО“, за периодот од 2011 заклучно со 2015 год. при што е констатирано дека до Основното јавно обвинителство Кочани не е доставувана ниту кривични пријави ниту пак било какво известување во врска со овој настан. Првото сознание за овој настан во ОЈО Кочани е добиено на 04.02.2016 год кога е применено Писмото за загриженост.

Од наша страна исто така направени се проверки и прибрани документи од Основен суд Кочани и од Управата за водење на матични книги Подрачна канцеларија Кочани.

По извршените проверки ја утврдиме следната фактичка состојба:

Фазлиевик Сазие на 16.05.2011 год. во Општина болница Кочани била прегледана од докторот кој во прегледот и направените резген снимки прецизно и поставил гипсена лангета на десната рака која почнува од рамениот зглоб а завршува на 10 цм под рамото. Поради проблемите кои и поинаму ги имала Сазие таа продолжила со лекарски прегледи и во Скопје и тоа во Градска болница „8ми Септември“, каде и било кажано дека е направена

грешка при лекувањето во Општина болница Кочани и дека ќе треба да се изврши хируршка интервенција и вградување на вештачки зглоб.

Поради ова Сазие Фазлиевик преку полномошникот Адвокат Аксел Ахмедовски поднела тужба до Основен суд Кочани против Општина болница Кочани за надоместок на материјална и нематеријална штета. Во текот на граѓанската постапка, во доказна постапка изјана дало вешто лице Д-р Примариус кој помеѓу другото кажал дека грешката во лекувањето на Сазие Фазлиевик била направена од страна на Д-р од Општина болница Кочани кој на 16.05.2011 год. ја прегледал оштетената и почнал со лекување. Основниот суд Кочани донел Пресуда П-1 бр.13/13 од 30.04.2013 год со која го уважил тужбеното барање спрема првотужениот и ја задолжил Општина болница Кочани да на тужителката Сазие Фазлиевик ија надомести материјалната и нематеријална штета.

Според вака утврдената состојба, а посебно вештачењето, произлегува дека докторот од Општина болница Кочани на 16.05.2011г при укажувањето на лекарската помош на Сазие Фазлиевик можеби применил неподобно средство и начин на лекување кои потоа можно е да предизвикале влошување на здравствената состојба кај Сазие и потреба од хируршка интервенција. Со тоа би можеле да постојат основи на сомневање дека евентуално е сторено кривично дело „Несовесно лекување болни“, од чл.207 ст.1 од КЗ, за кое е предвидена парична казна или казна затвор до три години, ако се има во предвид дека дејствијата се превземени на 16.05.2011г, за ова дело настанила застареност на кривичното гонење и тоа на 16.05.2014г. со оглед на тоа дека во чл.107 ст.1 т.5 од КЗ е предвидено дека кривичното гонење не може да се преземе кога ќе поминат три години од извршувањето на кривично дело за кое според законот може да се изрече затвор над една година.

И на крај Ве известуваме и тоа дека по извршените проверки преку Управата за водење на матичните книги Подрачна канцеларија Кочани утврдиме дека докторот кој во Општина болница Кочани прв ја прегледал и укажал лекарска помош на оштетената Сазие Фазлиевик на која и поставил гипс на раката, почнал на 12.10.2015г во Кочани.




Колективни права се права што се однесуваат на една група наспроти нејзините членови поединечно.

Индивидуалните права се права на страна на поединецот во таа група.

Колективните права се однесуваат на луѓе со заеднички интереси и вредности кои вклучуваат соработка, почитување и учество, капацитети да зборуваат во име на групата во која припаѓаат.

Колективните права историски се користени и за повреда но и за остварување на индивидуалните права.



**"СЕКОЈ ИМА ПРАВО ДА ПРАВИ ШТО САКА, СЕ ДОДЕКА НЕ ГО ЗАГРОЗУВА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА ДРУГИТЕ"**

**- ТЕМЕЛНА ВРЕДНОСТ НА ПРАВОТО -**